



НЕГОТНІ КРАЈИНА
ОПШТИНА НЕГОТНІ



Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Телефон: 381(0)19 544 171

е-маил: klerr@negotin.rs

: /2013-IV/05
27.12.2013.

2014.

О

3 VII

- 2014.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.

3.1.

3.2.



НЕГОТНИ КРАЈИНА
ОПШТИНА НЕГОТНИ



Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин

Телефон: 381(0)19 544 171

е-маил: klerr@negotin.rs

- 3.3. ;
- 3.4. ;
- 3.5. K ();
- 4.
 - 4.1. greenfield brownfield ;
 - 4.2. ;
 - 4.3. ;
- 5.
 - 5.1. ;
 - 5.2.
 - 5.2.1. “ ”- -
 - 5.2.2. ” “-
 - 5.2.3. ” „Danube honey house -- ”- -
 - 5.2.4. ” - “-
 - 5.2.5. ” “, - ;
 - 5.2.6. “, ” , GIZ KWD;
 - 5.3. ;
 - 5.4. ;
 - 5.5. , ;
- 6.
 - 6.1. web ;
 - 6.2. ,